

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ РАСТ
НА ГЛАВА КАЈ ДОЕНЧЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува медицинско згрижување при препораки во однос на раст на глава кај доенче преку практикување на медицина заснована на докази.

Член 2

Начинот на згрижување при раст на глава на доенче е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност раст на глава кај доенче, по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот, може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување.

Бр. 07-3010/1
12 март 2014 година
Скопје

МИНИСТЕР
Никола Годоров

РАСТ НА ГЛАВА КАЈ ДОЕНЧЕ

МЗД Упатство
9.4.2009

- Забрзување на растот на главата
- Успорување на растот на главата

- Величината на детската глава треба да се зголемува паралелно со растот во должина на детето.
- Дете со абнормална величина на главата треба да биде упатено на понатамошни истражувања во следните ситуации:
 - растот на главата е $>$ од 2 SD (macrocephalia $>$ 3 SD) или $<$ 2 SD (microcephalia $<$ - 3 SD) во однос на растот во должина;
 - забрзувањето во растот на главата $>$ 1 SD во споредба со растот во должина / забрзување на растот во должина (висински раст);
 - успорување на растот на главата $>$ 1 SD компарирано со растот во должина / успорување на растот во должина (висинскиот раст).

ЗАБРЗУВАЊЕ НА РАСТОТ НА ГЛАВАТА

- Забрзување во растот на главата може да биде предизвикано од опструкција во циркулацијата на цереброспиналниот ликвор (тумор, оклузија на акведуктот/стеноза) или прекин во реабсорпцијата (субдурално крварење, ефузии, мислети на траума или злоупотреба). Неурометаболните заболувања може исто така да предизвикаат забрзан раст на главата.
- Ако заедно со забрзаниот раст на главата предната фонтанела е напната и дистендирана а детето има „феномен на зајдисонце“ без одлагање треба да се упати на понатамошни истражувања.
- Ако како надополнување на горе споменатите симптоми детето е летаргично, тешко се храни или повраќа веднаш треба да се упати во најблиската педијатриска установа за понатамошни истражувања и третман.

УСПОРЕН РАСТ НА ГЛАВАТА

Успорен раст на главата кај доенче може да се должи на предвремена осификација на кранијалните сутури или некои неурометаболни болести или синдроми.

РЕФЕРЕНЦИ

1. Tuula Lonnqvist Article ID: ebm00975 (031.004)© 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EBM Guidelines, 9.4.2009, www.ebm.guidelines.com**
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 5 години.**
3. **Предвидено следно ажурирање во 2017 година.**